

Програмски концепт за радио програмскиот сервис

на: Трговско Радиодифузно друштво Радио Мерак 5 ФМ Љупчо и Владимир ДОО Велес

(полн назив на радиодифузерот)

Радио 5 ФМ

(скратен назив на радиодифузерот)

1. **Формат на програмскиот сервис** (означете ја со **X** линијата пред форматот на програмскиот сервис што планирате да го емитувате)

Програмски сервиси – говорно радио од општ формат:

- Говорно радио од општ формат во кое застапените видови програми остваруваат најмалку две од трите медиумски функции;
 Говорно радио со претежно образовен општ формат;
 Говорно радио со претежно информативен општ формат;
 Говорно радио со претежно забавен општ формат.

Програмски сервиси – говорно радио од специјализиран формат:

- Говорно радио од специјализиран формат со образовна функција;
 Говорно радио од специјализиран формат со информативна функција;
 Говорно радио од специјализиран формат со забавна функција.

Програмски сервиси – говорно-музичко радио од општ формат:

- Говорно-музичко радио од општ формат во кое застапените видови програми остваруваат најмалку две од трите мед. функции;
 Говорно-музичко радио со претежно образовен општ формат;
 Говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат;
 Говорно-музичко радио со претежно забавен општ формат.

Програмски сервиси – говорно-музичко радио од специјализиран формат:

- Говорно-музичко радио од специјализиран формат со образовна функција;
 Говорно-музичко радио од специјализиран формат со информативна функција;
 Говорно-музичко радио од специјализиран формат со забавна функција.

Програмски сервис – музичко-говорно радио од општ формат:

- Музичко-говорно радио од општ формат

Програмски сервис – музичко-говорно радио од специјализиран формат:

- Музичко-говорно радио од специјализиран формат

Програмски сервис – музичко радио од општ формат:

- Музичко радио од општ формат

Програмски сервис – музичко радио од специјализиран формат:

- Музичко радио од специјализиран формат

2. Јазик/јазичи на кој/кои ќе се емитува говорниот дел од програмскиот сервис

(доколку планирате да го емитувате говорниот дел од програмата на повеќе јазичи, наведете ги според планираната застапеност).

Забелешка: ОВА СЕ ОДНЕСУВА НА МАКЕДОНСКИОТ И НА ЈАЗИЦИТЕ НА ЕТНИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ КОИ ЖИВЕАТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Македонски јазик

3. Колку часа дневно и колку часа неделно ќе емитувате програма

(доколку планирате различен обем на програма во текот на деновите од неделата, дајте податоци за секој ден поединечно)

| | Понеделник | Вторник | Среда | Четврток | Петок | Сабота | Недела |
|-------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Вкупно дневно (часови и минути) | 24:00:00 | 24:00:00 | 24:00:00 | 24:00:00 | 24:00:00 | 24:00:00 | 24:00:00 |
| Вкупно неделно (часови и минути) | 168:00:00 | | | | | | |

4. Структура на планираната неделна програма

| Реден број | Структура | Времетраење (часови и минути) | Времетраење (часови и минути) | Процент % (говор - музика) |
|------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Говорен дел | 27:11:00 | 27:11:00 | 19,4% |
| 2. | Музика | 112:53:00 | 112:53:00 | 80,6% |
| 3. | Други програмски сегменти (аудио комерцијални комуникации, објави на радиодифузерот во ерска со неговите сопствени програми, соопштенија од јавен интерес, апели за добротворни цели, интермецо, верски програми, служби и проповеди, програми за физичка култура и рекреација, најавни и одјавни шпици, џинглови и авизо). | 27:56:00 | 140:04:00 | 100% |
| 4. | Вкупно: | 168:00:00 | | |

5. Структура на говорниот дел од планираната неделна програма (не се однесува на програмски сервис – музичко радио, до 5% говор)

| 1. Функции | 2. Видови програма | 3. Времетраење по вид програма (часови и минути) | 4. Времетраење по функции (часови и минути) | 5. Застапеност по функции (во проценти %) |
|-----------------------|---|--|---|---|
| Информативна функција | Вести/ТВ дневници | 3:20:00 | | |
| | Актуелно-информативна програма | | | |
| | Актуелно-информативна програма со документаристички пристап | | | |
| | Актуелно-информативна говорна шоу програма | | | |
| | Преноси или снимки од седници на органите на власта | | | |
| | Преноси или снимки од општествено-политички настани | | | |
| | Информативни магазини | | | |
| | Специјализирани информативни емисии | | | |
| | Информативно-забавна програма | 6:30:00 | | |
| | Инфо-сервис | | | |
| | Информативна програма од областа на уметноста, културата и хуманистичките науки | | | |
| | Друга информативна програма | | | |
| | | | 9:50:00 | 36,17% |
| Образовна функција | Образовна програма | | | |
| | Образовно-забавна програма | 1:18:00 | | |
| | Образовно-забавна програма за физичка култура и рекреација | | | |
| | Документарна програма | | | |
| | Документарно-забавна програма | | | |
| | Образовна програма од областа на уметноста, културата и хуманистичките науки | | | |
| | Документарна програма со религиозна тематика | 0:40:00 | | |
| | Друга образовна програма | | | |
| | | | 1:58:00 | 7,23% |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Забавна функција | Забавно-информативна | 11:02:00 | | | |
| | Забавна говорна шоу програма | 2:52:00 | | | |
| | Забавно-образовна програма | | | | |
| | Забавно-документарна програма | | | | |
| | Програми со хороскоп/тарот/јасновидци или толкување соничта | | | | |
| | Спортска програма (пренос или снимка од спортски натпревари или настани и спортски магазини) | | | | |
| | Радио драма (серији, серијали, хумор и сатира) | | | | |
| | Музичка програма (музичко-говорни програмски целини, снимки и преноси од концерти, музички фестивали, опера и слично, музички спотови, музичка реалистична програма) | 1:29:00 | | | |
| | Игри (натпревари со ниска продукциска вредност, натпревари со висока продукциска вредност, квизови, игри на среќа и наградни игри) | | | | |
| | Друга забавна програма | | | | |
| | | | 15:23:00 | 56,59% | |
| | | | Вкупно од колона 4: | Вкупно од колона 5: | |
| | | | 27:11:00 | 100% | |
| Други програмски сегменти | Аудио комерцијални комуникации | 19:20:00 | | | |
| | Објави на радиодифузерот во врска со неговите сопствени програми | | | | |
| | Соопштенија од јавен интерес | | | | |
| | Апели за добротворни цели | | | | |
| | Интермецо | | | | |
| | Верски програми, служби и проповеди | | | | |
| | Програми за физичка култура и рекреација | | | | |
| | Најавни и одјавни шпици, цинглови и авизо | 8:36:00 | | | |
| | Вкупно други програмски сегменти: | | | | 27:56:00 |
| | | | | | Вкупно од колона 3: |

6. Предвидена застапеност на сопствена програма на неделно ниво (изразена во часови):

(не се однесува на програмски сервис – музичко радио, до 5% говор)

Забелешка: ОВА СЕ ОДНЕСУВА САМО НА ПРОГРАМАТА ПРОИЗВЕДЕНА ОД СТРАНА НА РАДИОДИФУЗЕРОТ, ВО КОПРОДУКЦИЈА И НА ПРОГРАМАТА НАРАЧАНА ОД РАДИОДИФУЗЕРОТ

27:11:00 часови

7. Дали планирате поголема застапеност на македонски аудио дела (изворно создадена програма) на дневно ниво од законски утврдениот минимум: за 2015 година – најмалку 40%, за 2016 година – најмалку 50%? (изразено во проценти)

(не се однесува на програмски сервиси од специјализиран формат)

ДА _____%

НЕ X

8. Дали планирате, во текот на годината, да емитувате програми со кои се поттикнува развој и зачувување на националната култура?

ДА 1 часови

НЕ _____

9. Застапеност на програми, во текот на неделата, што ќе третираат настани, информации и други содржини од значење за подрачјето во кое ќе се емитува програмскиот сервис (изразено во часови)

(не се однесува на програмски сервис – музичко радио, до 5% говор и за радио сервиси на државно ниво)

Со информативна функција 1 часови

Со образовна функција _____ / _____ часови

Со забавна функција _____ / _____ часови

Во прилог на овој Образец на програмски концепт треба да се достави:

- Детална неделна програмска шема, прикажана ден по ден.

10. Структура на планираната музика (неделно)

| 1. Вид | 2. Жанр | 3. Времетраење (%) |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| Народна | Традиционална | |
| | Етно/World music | |
| | Новосоздадена народна музика | |
| | Вкупна народна музика: | |
| Популарна (забавна) | Поп | 93,92% |
| | Џез | |
| | Блуз | |
| | Рок/Рок енд рол | 3,54% |
| | Електронска музика/техно | 2,39% |
| | Вкупна забавна музика: | 99,85% |
| Класична | | |
| Духовна | | 0,15% |
| | Вкупна музика: | 100% |

11. Структура на музиката по јазик (во проценти)

| Јазик | Процент |
|----------------|-------------|
| Македонски | 40% |
| Албански | |
| Српски | 5% |
| Турски | |
| Ромски | |
| Влашки | |
| Бошњачки | |
| Хрватски | 5% |
| Словенечки | |
| Англиски | 50% |
| Француски | |
| Шпански | |
| Португалски | |
| Др. јазици | |
| Вкупно: | 100% |

Класификацијата на музичките жанри и стилови е извршена согласно Националната класификација на културно наследство ("Службен весник на РМ" бр.37/06) и универзалната децимална класификација, што ги користат Министерството за култура и Народната универзитетска библиотека "Климент Охридски".

Народна музика:

- Традиционална: изворна музика-неавторизирана;
- Етно/World music;
- Новосоздадена народна музика (новокомпонирана народна музика): новосоздадена народна музика во народен дух, турбо фолк, диско фолк, поп фолк.

Класична музика:

Средновековна, ренесансна, барокна, рококо, класика, романтизам, импресионизам, експресионизам итн.

Духовна музика:

Православна, католичка, протестантска, еврејска, исламска, будистичка, хинду, госпел - црнечки спиритуали, мантри итн.

Популарна (забавна) музика:

- Поп: disco, dance, hip hop, pop rock, rhythm and blues (R&B), soul, funk, rap, reggae, ska, dub итн.;
- Џез: ragtime, dixieland, swing, be-bop, hard-bop, cool jazz, free jazz, fusion, smooth jazz, acid jazz итн.;
- Блуз;
- Рок/Рок енд рол: rockabilly, acid rock, hard rock, punk, folk rock, psychedelic rock, progressive rock, heavy metal, new wave, hard rock, alternative rock, grunge, Britpop, indie rock, soft rock итн.;
- Електронска музика/Техно: house, acid, goa, trance, jungle, drum итн.

Место: Велес

Датум: 13 . 12 . 2014 г.



За подносителот на пријавата
Управител /овластено лице :

Катерина Достоловска